

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 30

Год. LXI

Петок, 6 мај 2005

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
496. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за локалните јавни установи за деца - детски градинки по општини.....	1	те просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации.....	7
497. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица кои ќе работат како јавни установи за социјална заштита основани од општината и од Градот Скопје.....	3	500. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 31/2005 од 27 април 2005 година.....	10
498. Одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори со Европската унија.....	4	501. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	13
499. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиски-		502. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
		503. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
		504. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
		Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2005 година.....	14
		Меѓународни договори.....	1-88
		Огласен дел.....	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

496.

Врз основа на член 45 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.04.2005 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменските дотации за локалните јавни установи за деца-детски градинки по општини.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 година за периодот од 01 јули - 31 декември, во Раздел 15010 - Општествена заштита на деца, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежностите на ЕЛС, на ставката 442 е предвидена наменска дотација од 66.050.000,00 денари.

Член 3

Распределбата на наменските дотации по општини за згрижување и воспитание на деца за општините во кои има локални јавни установи за згрижување и воспитание на деца се врши според следните критериуми:

-средствата определени како наменски дотации ќе се користат за покривање на расходите за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт; други материјали и алат за поправка; тековно одржување; договорни услуги и други оперативни расходи.

Член 4

Министерството за труд и социјална политика врши распределба на дотациите по општини и општините на Градот Скопје, за локалните јавни установи за згрижување и воспитание на деца- детски градинки согласно обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2005 година, како што е дадено во Прегледот за распределба на наменските дотации за детска заштита, што е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Средствата за наменски дотации наменети за локалните установи за згрижување и воспитание на деца- детски градинки по општини и општините на Градот

Скопје ќе се насочуваат по општини каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со отпочнувањето на примената на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, а до 31.12.2005 година.

Бр. 19-1548/1
25 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

Преглед за распределба на наменски дотации за детска заштита

Јавна установа за деца-детска градинка "13 Ноември"-Скопје	ОПШТИНА ЦЕНТАР	2.102.517
Јавна установа за деца-детска градинка "Кочо Рацин"-Скопје	ОПШТИНА ЦЕНТАР	1.757.546
Јавна установа за деца-детска градинка "Раде Јанчевски-Корчагин"-Скопје	ОПШТИНА ЦЕНТАР	1.099.374
ВКУПНО	ОПШТИНА ЦЕНТАР	4.919.437
Јавна установа за деца-детска градинка "Миџек Цвет"-Скопје	ОПШТИНА КАРПОШ	1.951.435
Јавна установа за деца-детска градинка "Пролет"-Скопје	ОПШТИНА КАРПОШ	1.789.136
Јавна установа за деца-детска градинка "Орце Николов"-Скопје	ОПШТИНА КАРПОШ	1.339.714
Јавна установа за деца-детска градинка "Растејана Младост"-Скопје	ОПШТИНА КАРПОШ	701.741
ВКУПНО	ОПШТИНА КАРПОШ	5.782.026
Јавна установа за деца-детска градинка "Росница"-Скопје	ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ	1.370.771
Јавна установа за деца-детска градинка "Детска Радост"-Скопје	ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	2.172.659
Јавна установа за деца-детска градинка "25 Мај"-Скопје	ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	1.875.773
ВКУПНО	ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	4.048.432
Јавна установа за деца-детска градинка "Братство Единство"-Скопје	ОПШТИНА ЧАИР	2.568.600
Јавна установа за деца-детска градинка "Снежана"-Скопје	ОПШТИНА ЧАИР	2.200.274
ВКУПНО	ОПШТИНА ЧАИР	4.768.874
Јавна установа за деца-детска градинка "11 Октомври"-Скопје	ОПШТИНА БУТЕЛ	2.629.133
ВКУПНО	ОПШТИНА БУТЕЛ	2.629.133
Јавна установа за деца-детска градинка "Весели Цветови"-Скопје	ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА	2.386.301
Јавна установа за деца-детска градинка "8 Март"-Скопје	ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА	2.370.491
ВКУПНО	ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА	4.756.792
Јавна установа за деца-детска градинка "Буби Мара"-Скопје	ОПШТИНА АЕРОДРОМ	1.335.202
Јавна установа за деца-детска градинка "Срничка"-Скопје	ОПШТИНА АЕРОДРОМ	2.997.034
ВКУПНО	ОПШТИНА АЕРОДРОМ	4.332.236
Јавна установа за деца-детска градинка "Бистраја Овдија-Мара"-Битола	ОПШТИНА БИТОЛА	1.394.131
Јавна установа за деца-детска градинка "Мајски цвет"-Битола	ОПШТИНА БИТОЛА	615.838
ВКУПНО	ОПШТИНА БИТОЛА	2.009.969
Јавна установа за деца-детска градинка "Олга Мишеска"-Кичево	ОПШТИНА КИЧЕВО	902.052
Јавна установа за деца-детска градинка "11 Септември"-Ресен	ОПШТИНА РЕСЕН	411.739
Јавна установа за деца-детска градинка "2 Септември"-Демир Хисар	ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР	458.935
Јавна установа за деца-детска градинка "Павлина Вељанова"-Кочани	ОПШТИНА КОЧАНИ	1.684.930
Јавна установа за деца-детска градинка "23 Август"-Берово	ОПШТИНА БЕРОВО	782.032
Јавна установа за деца-детска градинка "Гоце Делчев"-Виница	ОПШТИНА ВИНИЦА	555.344
Јавна установа за деца-детска градинка "7 Септември"-Пехчево	ОПШТИНА ПЕХЧЕВО	372.233
Јавна установа за деца-детска градинка "Бамбук"-Македонска Каменица	ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	311.922
Јавна установа за деца-детска градинка "Весели Цветови"-Делчево	ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО	595.635
Јавна установа за деца-детска градинка "Ангел Шуги"-Куманово	ОПШТИНА КУМАНОВО	1.443.869
Јавна установа за деца-детска градинка "Иво Рибар Дила"-Крива Паланка	ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА	524.238
Јавна установа за деца-детска градинка "Царка Андрејска"-Кратово	ОПШТИНА КРАТОВО	596.203
Јавна установа за деца-детска градинка "Јасна Ристеска"-Охрид	ОПШТИНА ОХРИД	1.775.530
Јавна установа за деца-детска градинка "Брешка"-Дебар	ОПШТИНА ДЕБАР	312.206
Јавна установа за деца-детска градинка "8 Март"-Струга	ОПШТИНА СТРУГА	1.238.650
Јавна установа за деца-детска градинка "Наша Иднина"-Прилеп	ОПШТИНА ПРИЛЕП	1.811.221
Јавна установа за деца-детска градинка "Гонча Туфа"-Крушево	ОПШТИНА КРУШЕВО	347.778
Јавна установа за деца-детска градинка "7 Септември"-Македонски Брод	ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД	561.890
Јавна установа за деца-детска градинка "Детска Радост"-Струмица	ОПШТИНА СТРУМИЦА	2.024.602
Јавна установа за деца-детска градинка "Калинка"-Валандово	ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	587.388
Јавна установа за деца-детска градинка "Ацо Карамивов"-Радовиш	ОПШТИНА РАДОВИШ	605.158
Јавна установа за деца-детска градинка "Вера Царинари Треса"-Штип	ОПШТИНА ШТИП	1.720.802
Јавна установа за деца-детска градинка "Астаби"-Штип	ОПШТИНА ШТИП	2.016.434
ВКУПНО	ОПШТИНА ШТИП	3.737.236
Јавна установа за деца-детска градинка "Разилака Гонена"-Свети Николе	ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ	963.224
Јавна установа за деца-детска градинка "Гоце Делчев"-Пробиштип	ОПШТИНА ПРОБИШТИП	664.979
Јавна установа за деца-детска градинка "Младост"-Тетово	ОПШТИНА ТЕТОВО	2.357.316
Јавна установа за деца-детска градинка "Детска Радост"-Гостивар	ОПШТИНА ГОСТИВАР	721.712
Јавна установа за деца-детска градинка "Димче Мирчев"-Велес	ОПШТИНА ВЕЛЕС	1.463.715
Јавна установа за деца-детска градинка "Радо Попова"-Кавдарци	ОПШТИНА КАВАДАРЦИ	787.778
Јавна установа за деца-детска градинка "Фемо Кулаков"-Неготино	ОПШТИНА НЕГОТИНО	893.233
Јавна установа за деца-детска градинка "Детска Радост"-Гевгелија	ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА	1.227.831
Јавна установа за деца-детска градинка "Коста Поп-Ристов Делчев"-Богданци	ОПШТИНА БОГДАНЦИ	711.761
ВКУПНО за сите општини:		66.050.600

497.

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.04.2005 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА КОИ КЕ РАБОТАТ КАКО ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНАТА И ОД ГРАДОТ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменските дотации од Буџетот на Република Македонија за 2005 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица кои ќе продолжат да работат како јавни установи за социјална заштита основани од општината, односно Градот Скопје, според седиштето на установата.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 година во Раздел 15020 - Социјална заштита, Програма А, Потпрограма А2 Пренесување на надлежностите на ЕЈС, на ставката 442 е предвидена наменска дотација во износ од 10.500.000,00 денари.

Член 3

Распределбата на наменските дотации се врши според следните критериуми:

- општини во кои има јавни установи за социјална заштита - домови за стари лица;
- средства кои ќе се користат за покривање на расходите за комунални услуги, греење, комуникации и транспортни трошоци, потоа за прехранбени производи, санитарски материјали и лекаства, за други материјали и алати, за поправки и тековно одржување, како и за договорни услуги поврзани со реализирање на згрижувачката функција.

Член 4

Министерството за труд и социјална политика врши распределба на дотациите по општини, односно Градот Скопје, за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, согласно обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2005 година како што е дадено во Прегледот за распределба на наменските дотации за социјална заштита, што е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Средствата за наменски дотации наменети за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, ќе се насочуваат во општините, односно Градот Скопје, каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со отпочнувањето на примената на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, а до 31.12.2005 година.

Бр. 19-1442/1
25 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**П Р Е Г Л Е Д
за распределба на наменски дотации за јавните установи за социјална заштита за 2005 година**

Опис на	Град-Скопје		Општина -Битола		Општина -Примлеп		Општина-Куманово		Вкупно
	Г.завод-13 Ноември Мајка Тереза	С.завод-13 Ноември С.завод-13 Ноември	С.завод-13 Ноември С.завод-13 Ноември	С.завод-13 Ноември С.завод-13 Ноември	Старски дом Старски дом	Старски дом Старски дом	Старски дом Старски дом	Старски дом Старски дом	
1 Вкупно дотација за второ полугодие		2.778.300		2.510.000		2.637.118		2.574.583	10.500.001
ВКУПНО:		2.778.300		2.510.000		2.637.118		2.574.583	10.500.001

Скопје, 12.04.2005 година

498.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/00, 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.04.2005 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Во рамките на процесот на усогласувањето на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија (во натамошниот текст: ЕУ), како и процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ, се формираат работни групи.

Член 2

За утврдување на надлежноста на министерствата и другите органи на државната управа за секој одделен правен акт на ЕУ, усогласување на поглавјата во рамките на Национална програма за усвојување на правото на ЕУ, подготовка и учество во процесот на проверка на усогласеноста на националното право со правото на ЕУ (screening), како и подготовка на преговарачки позиции на Република Македонија во процесот на преговарање со ЕУ се формираат триесет Работни групи по следните области:

1. Слободно движење на стоки

- (1) Раководител – Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за култура (МК)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ)
 - Комисија за заштита на конкуренција (КЗК)
 - МЗ - Биро за лекови (БЛ)
 - МЗ - Дирекција за храна (ДХ)
 - МФ - Царинска Управа (ЦУ)
 - Институт за стандардизација (ИС)
 - МЕ - Државен инспекторат за техничка инспекција (ДИТИ)
 - Институт за акредитација (ИА)
 - МЕ - Биро за метрологија (БМ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

2. Слобода на движење на лица

- (1) Раководител - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
- (2) Членови
 - Министерство за образование и наука (МОН)
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Министерство за надворешни работи (МВР)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Агенција за вработување (АВ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

3. Слобода на добивање услуги

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
- (2) Членови
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за образование и наука (МОН)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за правда (МП)
 - Народна банка на Република Македонија (НБРМ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

4. Слободно движење на капиталот

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
- (2) Членови
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за правда (МП)
 - Народна Банка на Република Македонија (НБРМ)
 - Комисија за хартии за вредност (КХВ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

5. Право на трговски друштва

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за култура (МК)
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Државен завод за индустриска сопственост (ДЗИС)
 - МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ)
 - МЗШВ - Управа за ветеринарство (УВ)
 - МЗШВ - Управа за заштита на растенијата (УЗР)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

6. Политика на конкуренција

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

7. Земјоделство

- (1) Раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
- (2) Членови
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - МЗШВ - Управа за ветеринарство (ВУ)
 - МЗШВ - Управа за хидрометеоролошки работи (УХМР)
 - МЗШВ - Управа за водостопанство (УВ)
 - МЗШВ - Управа за семе и семенски материјал (УССМ)

- МЗШВ - Државен инспекторат за земјоделство (ДИЗ)
- МЗШВ - Државен инспекторат за шумарство и ловство (ДИШЛ)
- МЗШВ - Управа за заштита на растенијата (УЗР)
- МЗ - Дирекција за храна (ДХ)
- Државен завод за статистика (ДЗС)
- Секретаријат за законодавство (СЗ)
- Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

8. Рибарство

- (1) Раководител - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
- (2) Членови
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - МТВ - Капетанија на пристаништа (КП)
 - МЗШВ - Ветеринарна управа (ВУ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

9. Сообраќајна политика

- (1) Раководител - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
- (2) Членови
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - МТВ - Државен инспекторат за транспорт (ДИТ)
 - МТВ - Управа за цивилна воздушна пловидба (УЦВП)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

10. Оданочување

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
- (2) Членови
 - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 - МФ - Управа за јавни приходи (УЈП)
 - МФ - Царинска управа (ЦУ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

11. Монетарна унија

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
- (2) Членови
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Народна Банка на Република Македонија (НБРМ)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

12. Статистика

- (1) Раководител - Државен завод за статистика (ДЗС)
- (2) Членови
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)

- Народна Банка на Република Македонија (НБРМ)
- МФ - Царинска управа (ЦУ)
- Секретаријат за законодавство (СЗ)
- Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

13. Социјална политика

- (1) Раководител - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
- (2) Членови
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за образование и наука (МОН)
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - МТСП - Државен инспекторат за труд (ТИ)
 - МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

14. Енергија

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - МФ - Биро за стокови резерви (БСР)
 - Регулаторна комисија (РК)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

15. Индустриска политика

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за образовани и наука (МОН)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

16. Мали и средни претпријатија

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
- (2) Членови
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Агенција за поддршка на претприемништво
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

17. Наука и истражување

- (1) Раководител - Министерство за образование и наука (МОН)
- (2) Членови
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

18. Образование, обука и млади

- (1) Раководител - Министерство за образование и наука (МОН)
 (2) Членови
 - Агенција за млади и спорт (АМС)
 - Агенција за вработување (АВ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

19. Телекомуникации и информатичка технологија

- (1) Раководител - Министерство за транспорт за врски (МТВ)
 (2) Членови
 - Министерство за образование и наука (МОН)
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК)
 - Генерален секретаријат - Комисија за информатичка технологија (КИТ)
 - МТВ - Управа за телекомуникации (УТ)
 - Совет за радиодифузија (СР)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

20. Култура и аудио-визуелна политика

- (1) Раководител - Министерство за култура (МК)
 (2) Членови
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Совет за радиодифузија (СР)
 - Државен завод за индустриска сопственост (ДЗИС)
 - МК - Управа за заштита на културно наследство (УЗКН)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

21. Регионална политика и координација на структурни инструменти

- (1) Раководител - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 (2) Членови
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

22. Животна средина

- (1) Раководител - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 (2) Членови
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за одбрана (МО)
 - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - МЖСПП - Служба за животна средина (СЖС)

- МЖСПП - Служба за просторен и информативен систем (СПИС)
 - МЖСПП - Управа за катастар и регистрација на недвижности (УКРН)
 - МЖСПП - Државен инспекторат за животна средина (ДИЖС)
 - МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ)
 - МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

23. Потрошувачи и здравствена заштита

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
 (2) Членови
 - Министерство за здравство (МЗ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
 - Министерство за правда (МП)
 - МЗ - Државен санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ)
 - МТВ - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам (ДИГУ)
 - Совет за заштита на потрошувачите (СЗП)
 - МЗ- Дирекција за храна (ДХ)
 - МФ - Царинска управа (ЦУ)
 - МЕ - Државен пазарен инспекторат (ДПИ)
 - МЗШВ - Ветеринарна управа (ВУ)
 - МЖСПП - Државен инспекторат за животна средина (ДИЖС)
 - Институт за стандардизација (ИС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

24. Правда и внатрешни работи

- (1) Раководител - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 (2) Членови
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за надворешни работи (МНР)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - МФ - Царинска управа (ЦУ)
 - Меѓуресорска државна комисија за борба против илегалното производство, трговија и злоупотреба на дрогата
 - МФ - Дирекција за спречување на перење на пари (ДСПП)
 - МФ - Финансиска полиција (ФП)
 - Државна Комисија за спречување на корупцијата (ДКСК)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

25. Царинска унија

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
 (2) Членови
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - МФ - Царинска управа (ЦУ)
 - Комисија за заштита на конкуренцијата (КЗК)
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Државен завод за интелектуална сопственост (ДЗИС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

26. Надворешни односи

- (1) Раководител - Министерство за економија (МЕ)
 (2) Членови
 - Министерство за надворешни работи (МНР)
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - МФ - Царинска управа (ЦУ)
 - Министерство за транспорт и врски (МТВ)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

27. Заедничка надворешна безбедносна политика

- (1) Раководител - Министерство за надворешни работи (МНР)
 (2) Членови
 - Министерство за одбрана (МО)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Министерство за економија (МЕ)
 - Министерство за правда (МП)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

28. Финансиска контрола

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
 (2) Членови
 - МФ - Финансиска полиција (ФП)
 - Државен завод за ревизија (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

29. Финансиски и буџетски одредби

- (1) Раководител - Министерство за финансии (МФ)
 (2) Членови
 - Државен завод за статистика (ДЗС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)
 - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)

30. Институции

- (1) Раководител - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција (СЕИ)
 (2) Членови
 - Министерство за правда (МП)
 - Министерство за надворешни работи (МНР)
 - Министерство за финансии (МФ)
 - Министерство за локална самоуправа (МЛС)
 - Министерство за образование и наука (МОН)
 - Министерство за труд и социјална политика (МТСП)
 - Министерство за внатрешни работи (МВР)
 - Генерален секретаријат (ГС)
 - Агенција за државни службеници (АДС)
 - Секретаријат за законодавство (СЗ)

Член 3

Министерството коешто раководи со работна група определува раководител на работна група, заменик раководител на работна група, секретар на работна група и заменик секретар на работна група, од своето министерство.

Заменик раководителот на работната група го заменува раководителот на работната група во случај на негово отсуство или спреченост.

Заменик секретарот на работната група го заменува секретарот на работната група во случај на негово отсуство или спреченост.

Раководителот на работната група се определува од редот на: државен секретар, државен советник и раководител на сектор.

Член 4

Министерството кое раководи со работна група и министерствата, другите државни органи на државната управа, други државни органи, стручни служби на Владата на Република Македонија и други институции, кои учествуваат во работната група определуваат учесници за работа во работната група.

Учесниците од став 1 од овој член ќе се определат од стручни и компетентни лица за областа во која работат, односно да го познаваат македонскиот и европскиот правен поредок.

Член 5

За потребите на работната група раководителот може да вклучи и други органи и институции, кои не се членови на односната работна група.

Органите и институции од став 1 од овој член мораат да се вклучат во работата на работната група.

За потребите на работната група, раководителот може да побара вклучување и на други стручни лица надвор од државната управа.

За потребите на работната група може да учествуваат и претставниците на Мисијата на Република Македонија при Европските заедници - Брисел.

Член 6

Учесниците од член 3 став 1 и член 4 став 1 од оваа одлука ќе се определат во рок од три дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Работни групи за усогласување на законодавството на Република Македонија со *acquis communautaire* ("Службен весник на РМ" бр.25/03).

Член 8

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1592/1
25 април 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**499.**

Врз основа на член 92 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/96 и 10/04), министерот за здравство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Член 1

Во Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96 и 48/02) во членот 1 став 2 по зборот „заштита“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „како и за здравствен работник што врши здравствена дејност самостојно со личен труд“ се бришат.

Член 2

Во насловот на глава III пред зборот „вршење“ се додава зборот „за“, а зборовите: „СО ЛИЧЕН ТРУД“ се бришат.

Член 3

Во членот 7 по зборот „пожари“ се додаваат зборовите: „и за одлагање на медицинскиот отпад“, а по зборот „заштита“ точката се брише и се додаваат зборовите: „односно отпадот“.

Член 4

Во членот 8 точка В) по зборот „испит“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и со соодветна лиценца и здравствен работник со средно или вишо образование од областа на медицината со положен стручен испит“.

Член 5

Во членот 9 точка В) по зборот „медицината“ точката се брише и се додаваат зборовите: „со соодветна лиценца и здравствен работник со средно или вишо образование од областа на медицината со положен стручен испит“.

Член 6

Во членот 9-а точка Б) зборовите: „спектрофотометар со ултравиолетово и видно подрачје со термо проточна кивета и компјутеризиран фотометар“ се заменуваат со зборовите: „фотометар со ултравиолетово и видно подрачје и со термостат“, а во точка В) алинеја четири по зборовите во заградата се додаваат зборовите: „или насока аналитичка биохемија“.

Член 7

Во членот 10 точка В) по зборот „испит“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и со соодветна лиценца и здравствен работник со средно или више образование од областа на стоматологијата или медицината со положен стручен испит“.

Член 8

Во членот 11 точка В) по зборот „стоматологија“ точката се брише и се додаваат зборовите: „со соодветна лиценца и здравствен работник со средно или више образование од областа на стоматологијата или медицината со положен стручен испит“.

Член 9

Во членот 12 потточка В) по зборот „стоматологијата“ точката се брише и се додаваат зборовите: „со соодветна лиценца и здравствен работник со средно или више образование од областа на медицината или стоматологијата со положен стручен испит“.

Член 10

Насловот по членот 12 „ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ“ се брише.

Член 11

По членот 12 се додаваат пет нови поднаслови и пет нови члена 12-а, 12-б, 12-в, 12-г и 12-д, кои гласат:

„6. Поликлиника**Член 12-а**

Поликлиниката врши здравствена дејност ако има најмалку услови по однос на простор, опрема и стручен кадар за работа на две или повеќе ординации од примарната здравствена заштита пропишани во членовите 8, 9 и 10 на овој правилник или на две или повеќе ординации од специјалистичко консултативната здравствена заштита пропишани во членовите 9, 9-а и 11 на овој правилник.

7. Дијагностичка лабораторија**Член 12-б**

Дијагностичка лабораторија може да врши здравствена дејност ако има услови по однос на простор, опрема и стручен кадар за вршење на биохемиско лабораториска дејност, или за микробиолошка дејност, или за биохемиско лабораториска и микробиолошка дејност и тоа за:

3) Биохемиска лабораторија:**А) Просторни услови**

- просторија за прием на пациенти и земање на материјал со довод на топла и ладна вода од 9 м²;
- просторија со работна лабораториска аналитичка површина со довод на топла и ладна вода од 16 м²;
- чекална од 9 м²;
- магацин од 4 м²;
- мокар јазол со топла и ладна вода за пациенти и
- мокар јазол со топла и ладна вода за вработени.

Б) Опрема

Лабораториски маси, лабораториски столици, легло-кушетка, корпи за инфективен материјал и контејнер за собирање на лабораториски отпаден материјал, ладилник со простор за длабоко ладење, центрифуга, бројач на хематолошки елементи, микроскоп, комплет автоматски пипетори, фотометар со ултравиолетово и видно подрачје со термостат и вага со две децимали.

В) Стручен кадар

- еден доктор на медицина, специјалист по медицинска биохемија и соодветна лиценца, или
- еден дипломиран фармацевт, специјалист по медицинска биохемија и соодветна лиценца и
- еден медицински лаборант - техничар со положен стручен испит.

4) Микробиолошка лабораторија:**А) Просторни услови**

- просторија за земање на примероци за микробиолошко испитување со мокар јазол и довод на топла и ладна вода од 9 м²;
 - просторија за изработка на микробиолошките анализи со мокар јазол и довод на топла и ладна вода од 20 м²;
 - просторија за деконтаминација на материјалите од работата на микробиолошката лабораторија од 2 м²;
 - бокс за припрема на реагенси и подлоги од 4 м² и
 - магацински простор за чување на медицински помагала (фармацевтски производи) од 6 м².
- Доколку во микробиолошката лабораторија се вршат и паразитолошки анализи треба да има и:
- простор за вршење на паразитолошки анализи од 6 м².

Ц) Опрема

Лабораториски маси, лабораториски столици, легло, корпи за собирање на инфективен материјал, контејнер за собирање на лабораториски отпаден материјал, ладилник со простор за замрзнување на - 20°C, центрифуга, термостат, микроскоп со имерзија, комплет автоматски пипетори, анаеробни лонци, компјутер со штампач, брениер, комплет опрема за бојење на микроскопски препарати, лабораториска стакларија, држач за епрувети, водена бања и стерилизатор.

В) Стручен кадар

- еден доктор на медицина, специјалист по медицинска микробиологија со соодветна лиценца и
- еден медицински лаборант - техничар со положен стручен испит.

8. Заботехничка лабораторија**Член 12-в**

Заботехничка лабораторија врши заботехничко лабораториска дејност ако има најмалку:

Ц) Просторни услови

- гипс сала со обезбедена проточна топла и ладна вода од 10 м²;
- просторија за моделирање и обработка на метал од 15 м² со најмногу три работни места, а за секое дополнително работно место уште по 4 м² и со обезбедена вентилација;
- просторија за фасетирање од 10 м² и
- санитарен јазол.

Д) Опрема

Апарат за леење, пескара, печка за жареење, компресор, заботехничка маса со аспиратор, помошна маса, гипс маса, мотор за обработка, дигестор, гипс тример, силос за гипс, полир мотор, вибратор и апарат за вакумско мешање.

В) Стручен кадар

- еден забен техничар или виш стоматопротетски техничар со положен стручен испит.

9. Центар за итна медицинска помош

Член 12-г

Центарот за итна медицинска помош врши здравствена дејност ако има најмалку:

А) Просторни услови

- просторија за сместување на диспечерска служба;
- ординација за ургентни состојби од 20 м²;
- просторија за стерилизација;
- чекална од 9 м²;
- соба за одмор;
- простор за чување на лекови и медицински помагала;
- два санитарни јазли;
- гаража за сместување на возилата за укажување на итна медицинска помош со дел за хигиенско одржување на возилата.

Б) Опрема

- За диспечерскиот центар:

Телефонски апарат со идентификатор со линија за прием на повици за итна медицинска помош поврзан со регистрофон и диспечерски запис, телефон апарат со линија за влез и излез, радиостаница за поврзување со мобилната екипа, надлежните служби и ургентните центри.

- За ординацијата за ургентни состојби:

Опремата од член 8 на овој правилник и: дефибрилатор, ЕКГ апарат, куфери со опрема за реанимација за возрасни и деца во кои е содржано: саморастеглив балон со резервоар и соодветна валвула со маска, инхалатор (небулајзер) орофагијални тубуси, назофарингијални тубуси, опрема и прибор за ендотрахијална интубација, аспиратор, меглиева клешта, пеан, инфузии и систем за дозирање на инфузии, електричен аспиратор, боца со кислород и прибор, хемо глукометар, колари од сите величини, средства за времена имобилизација и сет за породување.

- Во просторијата за стерилизација со довод и одвод на проточна топла и ладна вода:

Потребен број на апарати за стерилизација.

- Во просторот за чување на лекови и медицински помагала:

Рафтови и фрижидер за чување на фармацевтски производи со посебен режим на чување.

- Возило - Тип: комбе со посебен болнички простор изработен од материјал кој може да се чисти и дезинфицира, со големина од 2,50 м x 1,70 м x 1,80 м и со странична и задна врата опремено со: посебно осветлување и греење, главна носилка со преклопни нозе со тркала и дополнителни носилки на расклопување, кардиолошки стол, седиште поставено во продолжение на надолжната оска на носилото над главата на пациентот, странични дополнителни седишта покрај носилката како и простор за сместување на медицинската опрема. Во возилото треба да има вградено звучна сигнализација на возилото-сирена, светлосна сигнализација-ротациони светла и радиоврска.

Возилото треба да биде обезбедено со потребна медицинска опрема и тоа: подвижен дефибрилатор, подвижен ЕКГ апарат, куфери со опрема за реанимација на возрасни и деца, аспиратор, боца со кис-

лород и прибор, хемо глукометар, колари од сите величини, средства за времена имобилизација, сет за породување и пластични кеси и покривачи.

В) Стручен кадар

За диспечерската служба и за ординацијата за ургентни состојби за едно работно време потребни се најмалку по:

- еден д-р на медицина со положен стручен испит и соодветна лиценца, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација;

- еден медицински техничар со положен стручен испит, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација.

За тимот од возилото за едно работно време потребни се:

- доктор на медицина со положен стручен испит и соодветна лиценца, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација;

- медицински техничар со положен стручен испит, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација;

- возач со Ц категорија оспособен за основно животно одржување.

Кадарот од тимот од возилото треба да носи работна облека означена со меѓународниот знак за итна медицинска помош.

10. Клиничка болница

Член 12-д

Клиничката болница врши здравствена дејност ако има најмалку просторни услови, медицинска опрема и стручен кадар пропишани за работа на општата болница, како и услови за вршење на дејностите: урологија, неврохирургија, онкологија и неонатологија и тоа:

А) Просторни услови

1) за специјалистичко-консултативна здравствена заштита:

- урологија - ординација од 16 м², просторија за ехонографски преглед (цистоскопија), чекална од 20 м², санитарен јазол за болни и вработени;

- неврохирургија - ординација од 16 м², просторија за медицински интервенции од 16 м², чекална од 20 м², санитарен јазол за болни и вработени;

- онкологија - ординација од 16 м², просторија за цитолошка дијагностика од 16 м², чекална од 20 м², санитарен јазол за болни и вработени;

- неонатологија - ординација од 16 м², просторија за медицински интервенции од 16 м², чекална од 20 м², санитарен јазол за болни и вработени.

Б) Медицинска опрема

Медицинска опрема потребна за работа на ординациите од член 8 и 9 на овој правилник и специфичната опрема за соодветната специјалност.

В) Стручен кадар

1) урологија - на секои 15 болнички легла 1 специјалист по урологија со соодветна лиценца и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 3 специјалисти на едно одделение со соодветна лиценца и 9 здравствени работници со средно образование;

2) неврохирургија - на секои 15 болнички легла 1 специјалист неврохирург со соодветна лиценца и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 3 специјалисти со соодветна лиценца на едно одделение и 9 здравствени работници со средно образование;

3) онкологија - на секои 15 болнички легла по 1 специјалист по радиотерапија со соодветна лиценца и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 3 специјалисти со соодветна лиценца на едно одделение и 9 здравствени работници со средно образование и

4) неонатологија - еден доктор на медицина, супспецијалист по неонатологија и на секои 15 болнички легла на новородени по 1 специјалист по педијатрија со соодветна лиценца и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 3 специјалисти со соодветна лиценца на едно одделение и 9 здравствени работници со средно образование.

Клиничката болница организира по правило најмалку по една болничка единица за стандардна нега во одделенија и тоа за внатрешни болести, детски болести, општа хирургија, ортопедија и трауматологија, урологија, неурохирургија, анестезија и реанимација, гинекологија и акушерство, неонатологија, заразни болести, неврологија, психијатрија, очни болести, оториноларингологија, кожни и венерични болести, медицинска рехабилитација и онкологија“.

Член 12

Во член 19, став 2, по точката б) се додава нова точка б-1) која гласи: “б-1) психијатрија: ординација од 16 м², просторија за медицински интервенции 16 м², чекална од 20 м² и санитарен јазол за болни и вработени, а доколку се врши превенција и третман на злоупотреба на дроги и: ординација по општа медицина од 16 м², специјалистичка ординација по психијатрија од 16 м², просторија за давање терапија со непробоен шалтер од 10 м², чекална од 9 м² и санитарен јазол“.

Во точката б) во подточката б) точка 1 зборот “16 м²“ се заменува со зборот “6 м²“, во ставот 3 зборовите “соба за лекар од 16 м² и соба за медицински сестри од 16 м²“ се заменуваат со зборовите “просторија за медицински персонал“, а во точката в) зборовите “две болнички единици“ се заменуваат со зборовите “една болничка единица“.

Член 13

Во членот 30, точка 1.б) алинеја 3 по зборот “специјалности“ точката се заменува со две точки и се додаваат зборовите: “метален сеф за чување терапија и фрижидер“.

Член 14

Во членот 31, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: “За вршење на дејноста превенција и третман на злоупотреба на дроги во рамките на психијатриската специјалистичко консултативна дејност потребни се: 1 доктор на медицина со положен стручен испит и соодветна лиценца, 1 доктор на медицина - специјалист по психијатрија и соодветна лиценца и 1 здравствен работник со средно или више образование од медицинска насока со положен стручен испит“.

Член 15

Во член 33 во алинеја 2 зборовите “нервните и душевните заболувања“ се заменуваат со зборовите “невролошките и психијатриски заболувања“, а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: “- за физикалната медицина и рехабилитација на 20 болнички легла 1 специјалист од соодветната гранка на медицината и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока“.

Член 16

Во член 34 по зборот “услови“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по зборот “опрема“ се додаваат зборовите “и стручниот кадар“.

Член 17

Членот 35 се брише.

Член 18

Поднасловите пред членовите 36 и 46 и членовите 36 и 46 се бришат.

Член 19

Во членот 45 точка В) став 1 по зборот “фармацевт“ точката се брише и се додаваат зборовите “со положен стручен испит и лиценца за работа и еден здравствен работник со средно или више образование од областа на фармацијата со положен стручен испит“.

Во став 2 по зборовите “технологија“ и “лекови“ запирката и точката се бришат и се додаваат зборовите “и еден здравствен работник со средно или више образование од областа на фармацијата со положен стручен испит“.

Член 20

Во насловот и во целиот текст на овој правилник зборовите: “здравствената организација“ и “здравствените организации“ се заменуваат со зборовите: “здравствената установа“ и “здравствените установи“, а зборовите “вршење на здравствена дејност самостојно со личен труд“ се бришат.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4603

Министер за здравство,

22 април 2005 година проф.д-р **Владимир Димов**, с.р.

Скопје

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

500.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992) на седницата одржана на 27 април 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на членот 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/2004).

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на членот 29 од Законот означен во точката 1 од ова решение.

3. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на:

- Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во гимназиското образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005) и

- Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во средното стручно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005).

4. СЕ ЗАПИРА извршувањето на актите и дејствијата донесени односно преземени врз основа на членот 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 67/2004) и врз основа на оспорените правилници означени во точката 3 од ова решение.

5. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

6. Слаѓана Ананиевска од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на членовите 29 и 55 од законот означен во точката 1 од ова решение и за оценување на уставноста и законитоста на правилниците означени во точката 3 од ова решение.

Во иницијативата се наведува дека со оспорениот член 29 од Законот се уредувал начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државната матура, училишната матура и завршниот испит во средните училишта и дека тоа се уредувало со Концепција за матура и завршен испит што ја донесувал министерот на предлог на Државниот матурски одбор и со посебен пропис што го донесувал министерот. Ваква концепција до моментот на поднесување на иницијативата не била донесена, ниту пак бил формиран државен матурски одбор. Поради тоа, овој член не бил во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Понатаму во член 55 од истиот закон било утврдено дека одредбите што се однесуваат на полагање на државна матура, училишна матура и завршен испит ќе се применуваат по влегувањето во сила на новите планови и програми. Нови планови и програми согласно овој закон се уште не биле донесени, поради што и овој член бил спротивен на член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Двата оспорени члена од Законот не биле во согласност и со член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, каде било забрането ретроактивно дејство на законите.

Оспорените правилници не биле во согласност со член 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, бидејќи биле донесени без претходно да бидат влезени во сила новите планови и програми. Правилниците не биле во согласност и со членовите 26 и 27 од истиот закон, бидејќи создавале облагациска постапка за полагање на училишна матура во гимназиското образование, односно завршен испит во средното стручно образование, а наведените членови од Законот утврдувале право на учениците на избор: државна матура или училишна матура во гимназиско образование, односно државна матура или завршен испит во средните стручни училишта.

Според подносителот на иницијативата, доколку се дозводело матурантите од учебната 2004/2005 година да полагаат матура по наведените прописи, тоа кај учениците ќе создадело страшна психолошка бариера. Тие за полагањето матурски испит по новиот закон дознале 3 месеци пред матурирањето, постапката се уште не им била јасна, а термините за полагање на матурата биле утврдени во периодот кога тие требало да поднесуваат документи за упис на факултет и да подготвуваат приемни испити.

7. Судот на седницата утврди дека со членот 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, членот 38 се менува и гласи:

“Испитните програми за полагање на испитите во државна матура, училишна матура, завршен испит и меѓународна матура ги донесува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието.

Начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државната матура, училишната матура и завршниот испит од ставот 1 на овој член се уредуваат со Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование и со посебен пропис што го донесува министерот.

Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование, на предлог на Државниот матурски одбор, ја донесува министерот.

Државниот матурски одбор кој се состои од 15 члена го формира министерот од редот на стручни и компетентни лица.

Мандатот на Државниот матурски одбор е четири години”.

Со членот 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, членот 114 се менува и гласи:

“Одредбите од членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 став 2 на овој закон, кои се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит ќе се применуваат од влегувањето во сила на новите планови и програми”.

8. Судот исто така утврди дека врз основа на член 38 став 2 од Законот за средното образование, министерот за образование ги донел оспорените правилници, со кои се уредува начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во гимназиското образование односно начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во средното стручно образование во траење од четири, односно од три години.

9. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеешето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Со Законот за средното образование се уредува организацијата, функционирањето и управувањето во средното образование, како дел од системот на воспитанието и образованието.

Во делот IV од овој закон, се одредбите од членовите 33, 35, 37, 38 и 39 кои се однесуваат на државна матура, училишна матура, завршен испит и меѓународна матура.

Според членот 33 од овој закон, во гимназиското образование се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование. Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, може да се запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на училиштето. Учениците во гимназиското образование полагаат државна матура или училишна матура. Во гимназиското образование може да се реализира и програма за меѓународна матура за што согласност дава министерот. Програмата за меѓународна матура е со иста важност како и гимназиското образование.

Согласно членот 35 од овој закон, по завршувањето на последната година на јавното стручно образование се полага државна матура или завршен испит. По завршувањето на јавното стручно образование со четиригодишно траење учениците полагаат државна матура или завршен испит. По завршувањето на јавното стручно образование со тригодишно траење учениците полагаат завршен испит.

Членот 37 од овој закон утврдува дека учениците кои ја завршиле последната година во јавното уметничко образование полагаат училишна матура според утврдени програми.

Согласно членот 39 од овој закон, во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се образуваат ученици според сообразени програми за соодветни занимања односно образовни профили или за работно оспособување. Во зависност од следењето на сообразените програми за соодветни занимања, односно образовни профили учениците со посебни образовни потреби можат да полагаат државна матура или завршен испит.

Од наведените законски одредби произлегува дека учениците во гимназиското образование полагаат државна матура или училишна матура, учениците во јавното стручно образование со четиригодишно траење полагаат државна матура или завршен испит, а учениците во јавното стручно образование со тригодишно траење полагаат завршен испит.

Со членот 55 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, членот 114 се менува и гласи: “Одредбите од членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 став 2 на овој закон, кои се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит ќе се применуваат од влегувањето во сила на новите планови и програми”.

Членовите 26 став 2, 27, 28, 29 ставови 1, 2 и 3 и 30 став 2 на кој се однесува оспорениот член се одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование со кои всушност во членот 33 се додава нов став 2, а постојниот став 2 се менува; членот 35 се менува во целина; во членот 37 пред зборот “матура” се додава зборот “училишна”; членот 38 се менува во целина; во членот 39 по зборот “занимања” се додаваат зборовите “односно образовни профили” и се додава нов став 2.

Очигледно е дека од правно технички аспект, оспорениот член е нејасен и создава дилеми за кои одредби од Законот всушност станува збор што создава правна несигурност спротивно на уставниот принцип за владеење на правото.

Исто така, оспорениот член ја условува примената на одредбите кои се однесуваат на државната матура, училишната матура и завршниот испит од влегувањето во сила на новите планови и програми, што значи дека нивното донесување зависи од волјата на министерот, така што и примената на законот во овој дел зависи од волјата на извршната власт. Со други зборови ова би значело дека времето на почетокот на примената на Законот зависи од волјата на извршната власт односно од кога таа ќе донесе нови планови и програми.

Притоа, според Судот останува нејасно што подразбира законодавецот под поимот “нови планови и програми”, односно дали под поимот нови планови и програми се мисли на наставни планови и програми по кои учениците ќе ја започнат и ќе ја следат наставата во средното образование или пак се мисли на планови и програми за полагање на завршниот испит (матура), дотолку повеќе што законот употребува термини: наставни планови, наставни предмети, програми, испитни програми и слично.

Имајќи ја предвид содржината на оспорениот член и дилемите што произлегуваат од нејзината непрецизност, Судот оцени дека целиот член создава правна несигурност и дека основано може да се постави прашањето за неговата согласност со уставниот принцип за владеење на правото, како и со уставниот принцип на поделба на власта на законодавна, извршна и судска.

10. Според членот 38 од Законот за средното образование (оспорен член 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование “Службен весник на Република Македонија” бр. 67/2004), испитните програми за полагање на испитите во државна матура, училишна матура, завршен испит и меѓународна матура ги донесува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието. Начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државната матура, училишната матура и завршниот испит од ставот 1 на овој член се уредува со Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование и со посебен пропис што го донесува министерот. Концепцијата за матура и завршен испит во јавното средно образование, на предлог на Државниот матурски одбор, ја донесува министерот. Државниот матурски одбор кој се состои од 15 члена го формира министерот од редот на стручни и компетентни лица. Мандатот на Државниот матурски одбор е четири години.

Тргувајќи од содржината на овој член од Законот очигледно е дека тој е упатувачка норма според која испитните програми за полагање на испитите во државна матура, училишна матура, завршен испит и меѓународна матура ги донесува министерот на предлог на Бирото за развој на образованието, а начинот на полагањето и оценувањето на учениците се уредува со концепција за матура и завршен испит што ја донесува министерот на предлог на Државниот матурски одбор, како и со посебен пропис што го донесува министерот.

Оттука, Судот оцени дека со овој оспорен член од Законот како упатувачка норма не се доведува во прашање уставниот принцип за владеење на правото, поради што не може основано да се постави прашањето за неговата согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

11. По однос на оспорените правилници Судот оцени дека тие се донесени пред донесувањето на новите планови и програми, пред донесувањето на испитните програми и пред донесувањето на новата Концепција за матура и завршен испит во јавното средно образование.

Исто така, оспорените правилници се однесуваат само на училишна матура односно завршен испит, а Законот предвидува полагање на државна матура или училишна матура, односно државна матура или завршен испит. Тоа значи дека акт со кој ќе се уреди начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државната матура воопшто не постои, иако согласно законот учениците можат да избираат дали ќе полагаат државна матура или училишна матура, односно државна матура или завршен испит.

Оттука Судот оцени дека оспорените правилници се донесени пред да влезат во сила новите планови и програми, дека се однесуваат на матурскиот испит на учениците од учебната 2004/2005 година кои ја следеле наставата според други планови и програми и дека нема одредби за полагање на државна матура со што на учениците им се ускратува законски даденото право на избор, поради што основано може да се постави прашањето за нивната согласност со Законот за средното образование.

Понатаму, според оспорените правилници, училишната матура во гимназиското образование се состои од три дела и тоа: писмена работа од јазикот и литературата на кој ученикот ја следел наставата, устен испит по еден задолжителен или изборен наставен предмет за кој ученикот се определил и индивидуална матурска работа.

Завршниот испит во средното стручно образование во траење од четири години се состои од три дела и тоа: писмена работа од јазикот и литературата на кој ученикот ја следел наставата, устен испит по еден наставен предмет од посебно стручните предмети односно од предметите карактеристични за образовниот профил и практична работа.

Завршниот испит во средното стручно образование во траење од три години се состои од писмена работа од јазикот и литературата на кој ученикот ја следел наставата и практична работа.

Овие факти според мислењето на Судот се битни со оглед на тоа што според Правилникот кој престанал да важи со оспорените правилници, завршниот испит во стручното образование се состои од писмена работа по македонски јазик и литература, односно јазик на кој ученикот ја следел наставата и литературата и практична работа, а завршниот испит во гимназиското образование се состои од писмена работа по македонски јазик и литература, односно јазикот на кој ученикот ја следел наставата и литературата и усни испити по два општообразовни или изборни предмети за кои ученикот се определил.

Од изнесеното произлегува дека со оспорените правилници за учениците во средното стручно образование во траење од четири години покрај другото се воведува и устен испит по еден наставен предмет, а за учениците во гимназиското образование покрај другото се воведува индивидуална матурска работа.

Имајќи ја предвид содржината на оспорените правилници, како и фактот што тие се донесени во февруари 2005 година, така што учениците спротивно на нивните легитимни очекувања дознале за промените три месеци пред полагањето на матурските испити, Судот оцени дека основано може да се постави прашањето за нивната согласност со Уставот во однос на правната сигурност како елемент на принципот на владеење на правото, како и во однос на уставната забрана за повратното дејство на законите и другите прописи.

12. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од ова решение.

13. Со оглед на тоа што со реализирање на оспорените акти можат да настанат тешко отстранливи последици, Судот одлучи како во точката 4 од ова решение.

14. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спиоровски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 31/2005
27 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

501.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата, одржана на ден 24.03.2005 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Фруктал Мак Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје, с. Моране Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 196.751 обични акции во вредност од 1.005.397,61 евра односно 61.778.667 денари по среден курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за зголемување на основната главнина.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 03-63 од 08.11.2004 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-64/10 Комисија за хартии од вредност
28 март 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

502.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04) и член 7 од Правилникот на Комисијата за начинот и постапката за давање согласност за именување на директор на брокерска куќа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/02 и 87/2004), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 24.03.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одбива барањето од Одборот на директори на брокерската куќа Бро Дил АД Скопје, заведено во Комисијата за хартии од вредност под деловоден број 07-158/1 од 31.01.2005 година, за продолжување на времената согласност за именување на Јелена Манчевска, со завршено средно гимназиско образование, за Извршен директор на Брокерската куќа Бро-Дил АД Скопје, со седиште во Скопје, на бул. “Партизански одреди“ бр. 3.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-158/6 Комисија за хартии од вредност
24 март 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

503.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 24.03.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Лидија Трајковиќ, дипломиран економист од Скопје, ул. “Исаија Мажовски“ бр. 11/16, со ЕМБГ 1811966455111 за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 11а, Скопје.

2. Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје се дава за период од 6 (шест) години, согласно

утврдениот мандат во Одлука на Одбор на директори на Фершпед Брокер АД Скопје, бр. 02-12/3 од 26.01.2005 година.

3. Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-423/5 Комисија за хартии од вредност
24 март 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

504.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 24.03.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Младен Дамев, дипломиран економист од Скопје, ул. “Кеј 13-ти Ноември“ бр. 20/27, со ЕМБГ 2203972450001 за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 11а, Скопје.

2. Согласноста за именување на Младен Дамев за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје се дава за период од 6 (шест) години, согласно утврдениот мандат во Одлука на Одбор на директори на Фершпед Брокер АД Скопје, бр. 02-12/3 од 26-01-2005 година.

3. Согласноста за именување на Младен Дамев за директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-423/6 Комисија за хартии од вредност
24 март 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2005 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2005 година во однос на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 1,1%.

Директор,
Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката истратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавање	Цена	Р.бр	Издавање	Цена
1	Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		6	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150.00
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните набори – редакциски пречистен текст).	900.00	7	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
b)	II книга – (Законите за: комуналните такси; денари на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетлика дејност).	600.00	8	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилог) Д-р Ј. Пролевски, М. Краќаков, 1998	350.00
a)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	9	Закон за спречување на корупцијата Со Закон за ратификација на конвенцијата Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата.)	500.00	10	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2002	250.00
d)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	11	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	200.00
2	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	12	Устав на Република Македонија (со сите амандман и рамковен договор) на македонски јазик (мек поев) на англиски јазик (мек поев)	300.00 400.00
3	Закон за јавните набавки, 2004	200.00	13	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
4	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	14	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
5	Кривичен законик од Д-р Владо Камбаровски (со намените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со кратки коментари, објаснувања и регистар на закони) - плус Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	15	Регистар на Прописи на РМ WEB - базата на прописи со важечката законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	3700.00
			16		

ПОРАЧКА бр. 25

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.